


Август 2022




МЕСЕЧЕНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКИТЕ ДВИЖЕЊА

ГЛАВНИ ДВИЖЕЊА НА СВЕТСКИТЕ ФИНАНСИСКИ ПАЗАРИ НА КАПИТАЛ

По растот на пазарите на капитал во јули, главно во САД и Европа, во текот на август повторно се соочија со движење надолу кое е главно предизвикано од очекувањата за инфлацијата и покачувањето на основните каматни стапки од страна на централните банки, како и последиците од енергетската криза во наредниот период.

Глобалниот индекс MSCI ACWI во текот на месецот се намали за 3,86%, со што вредноста на индексот од почетокот на годината е помала за 18,78%. Сите региони во текот на месецот имаа пад на вредноста, а најголем пад имаа европските акции (мерени преку STOXX 600 индексот) со пад од 5,29%, кои пак од почетокот на годината ја намалија вредноста за 14,90%. Најголем пад од почетокот на годината бележи MSCI Emerging Market индексот со пад од 19,31%.



MSCI ASIA - PACIFIC - Индекс кој ги следи движењата на акциите во 13 земји од регионот Азија-Пацифик

MSCI EMERGING MARKET - Индекс кој ги следи движењата на акциите во 25 земји во развој

STOXX 600 - Европски индекс на акции (котираат во 17 европски држави)


S&P 500 - Индекс на акции на 500 американски компании со најголема пазарна капитализација

MSCI ACWI - Светски индекс на акции кои ги следи цените на акциите во 47 држави

Извор: Блумберг

ДВИЖЕЊЕ НА МБИ 10 ИНДЕКСОТ

Во текот на месецот вредноста на МБИ 10 индексот се намали за 1,97%. Најголем раст во текот на август имаа акциите на Гранит со раст од 4,04%, а најголем пад во текот на месецот имаа акциите на Комерцијална банка и Стопанска банка Скопје со пад од 6,85% и 5,69%. Од почеток на годината најголем раст имаа акциите на Македонски Телеком со раст од значителни 3,77%, а најголем пад имаа акциите на НЛБ Банка и Стопанска банка Битола со 15,09% и 12,90%.




Извор: Блумберг

ДВИЖЕЊА НА ПРИНОСИ НА ОБВРЗНИЦИ

Континуирано високата стапка на инфлација и постепеното затегнување на монетарната политика на централните банки доведе до раст на приносите споредено со нивото на почетокот на годината. На крајот на месецот, највисок принос од анализираниите обврзници имаа македонската со принос од 5,64%, додека јапонската десетгодишна обврзница има најнизок принос од 0,23%.




Движење на стапки на принос на десетгодишни државни обврзници



*Приносот се однесува на евро обврзница со датум на доспевање со 03/10/2028
Извор: Блумберг


ДВИЖЕЊА НА ДЕВИЗНИТЕ ПАЗАРИ

После големиот пад со почетокот на војната во Украина, руската рубља (RUB) целосно ја врати изгубената вредност во однос на еврото и го надмина нивото од почеток на годината за значителни 39,32%. Од останатите валути значаен раст на вредност во однос на еврото имаше американскиот долар (USD) чија вредност за месецот се зголеми за 1,66%, а од почеток на годината за 13,12%. Во текот на месецот значаен пад на вредноста во однос на еврото имаше британската фунта (GBP) која ја намали вредноста за дополнителни 2,96% и јапонскиот јен (JPY) чија вредност се намали за 2,48%



Движење на светските валути во однос на еврото (EUR)

■ Август
■ Јан - Авг



Извор: Блумберг